

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До содружникот на Порше Брокер АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Порше Брокер АД Скопје ("Друштвото") кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2023 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2023 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатен во Република Северна Македонија и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година.



Владимир Соколовски
Управител



Владимир Соколовски
Овластен ревизор

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО

Скопје, 29 февруари 2024 година

ПОРШЕ БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

Извештај за сеопфатна добивка

во денари	Белешка	2023	2022
Приходи од посредување во осигурување	5	20,904,504	17,752,305
Вкупно оперативни приходи		20,904,504	17,752,305
Трошоци за услуги	6	(1,004,382)	(1,046,848)
Трошоци за вработените	7	(3,275,158)	(2,779,759)
Депрецијација и амортизација	11,12	(101,734)	(124,615)
Останати трошоци од работењето	8	(5,751,873)	(4,838,336)
Вкупно оперативни расходи		(10,133,147)	(8,789,558)
Добивка од оперативно работење		10,771,357	8,962,747
Приходи/(расходи) од финансирање, нето	9	(3,162)	(2,947)
Добивка пред оданочување		10,768,195	8,959,800
Данок на добивка	10	(1,125,706)	(919,424)
Добивка за периодот		9,642,489	8,040,376
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		9,642,489	8,040,376

Белешките од страна 7 до 27 се интегриран дел од овие финансиски извештаи


ПОРШЕ БРОКЕР АД СКОПЈЕ


Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

Извештај за финансиската состојба


во денари	Белешка	2023	На 31 декември 2022
Средства			
<i>Нетековни средства</i>			
Опрема	11	-	28,029
Нематеријални средства	12	-	454,986
Вкупно нетековни средства		-	483,015
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и парични еквиваленти	13	18,634,133	13,703,151
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	2,836,890	3,076,065
Вкупно тековни средства		21,471,023	16,779,216
Вкупно средства		21,471,023	17,262,231
Капитал и обврски			
Капитал			
Основачки капитал	15	4,624,155	4,624,155
Резерви		462,415	462,415
Акумулирана добивка		15,264,565	11,156,464
Вкупно капитал		20,351,135	16,243,034
Обврски			
<i>Краткорочни обврски</i>			
Обврски за данок на добивка	16	246,777	226,257
Обврски кон добавувачи и останати обврски	16	873,111	792,940
Вкупно обврски		1,119,888	1,019,197
Вкупно капитал и обврски		21,471,023	17,262,231

Овие финансиски извештаи беа одобрени од страна на Раководството на Друштвото на 29.02.2024 година и се потпишани во негово име од:


Г-дин Дејан Павловиќ


Г-га Силвана Тричовиќ


Г-дин Андреас Коесснер


Г-га Билјана Радуловска Николова
Овластен сметководител



Белешките од страна 7 до 27 се интегриран дел од овие финансиски извештаи

ПОРШЕ БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

Извештај за промените во капиталот

во денари	Основачки Капитал	Резерви	Задржана Добивка	Вкупно
На 1 јануари 2023 година	4,624,155	462,415	11,156,464	16,243,034
Исплата на дивиденда	-	-	(5,534,388)	(5,534,388)
Трансакции со сопствениците	-	-	(5,534,388)	(5,534,388)
Добивка за годината	-	-	9,642,489	9,642,489
Резерви	-	-	-	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	9,642,489	9,642,489
На 31 декември 2023 година	4,624,155	462,415	15,264,565	20,351,135

На 1 јануари 2022 година	4,624,155	460,545	7,374,912	12,459,612
Исплата на дивиденда	-	-	(4,256,954)	(4,256,954)
Трансакции со сопствениците	-	-	(4,256,954)	(4,256,954)
Добивка за годината	-	-	8,040,376	8,040,376
Резерви	-	1,870	(1,870)	-
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	1,870	8,038,506	8,040,376
На 31 декември 2022 година	4,624,155	462,415	11,156,464	16,243,034

Белешките од страна 7 до 27 се интегриран дел од овие финансиски извештаи

ПОРШЕ БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година

Извештај за паричните текови

во денари	Белешка	2023	2022
Парични текови од деловни активности			
Добивка пред оданочување		10,768,195	8,959,800
Усогласување за:			
Депрецијација и амортизација		483,015	124,615
Добивка од деловно работење пред промени во работниот капитал		11,044,928	9,084,415
Промена во работниот капитал:			
Промена на побарувања од купувачи и останати побарувања		239,175	(222,338)
Обврски кон добавувачи		80,171	(47,923)
Парични средства од оперативни активности		11,364,274	8,814,154
Платен данок на добивка		(898,904)	(946,192)
Нето Парични средства од оперативни активности		10,465,370	7,867,962
Парични средства од финансиски активности			
Исплата на дивиденда		(5,534,388)	(4,256,954)
Нето Парични средства (употребени во) финансиски активности		(5,534,388)	(4,256,954)
Нето промена на паричните средства		4,930,982	3,611,008
Парични средства на почетокот на периодот		13,703,151	10,092,143
Парични средства на крајот на периодот	13	18,634,133	13,703,151

Белешките од страна 7 до 27 се интегриран дел од овие финансиски извештаи

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Порше Брокер АД („Друштвото“) е Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија на Ул. Босна и Херцеговина бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото е основано со основна главнина поделена на 75 (седумдесет и пет) обични редовни акции од ист род со номинална вредност од 1.000 (илјада) ЕВРА во денарска противвредност од 61.500 МКД.

Основната дејност на Друштвото се Дејности на застапници во осигурувањето и осигурителни посредници. Општата клаузула за бизнис е врз основа на Решение број УП 19-1-436 од 24.09.2015 година од Агенцијата за супервизија на осигурување за издавање дозвола за вршење на осигурително брокерски работи. Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31 декември 2023 година изнесува 3 (три) (2022: 3 вработени).

Директорите и членовите на Управниот одбор на Друштвото во текот на финансиската 2023 година и во моментот на изготвувањето на овој извештај се:

- Извршен член на одборот на директори е Силвана Тричковиќ
- Неизвршни членови на одборот на директори се: Дејан Павловиќ и Андреас Коесснер.
- Управител е Силвана Тричковиќ.

2. Сметководствени политики

Во продолжение се дадени основните сметководствени политики употребени при изготвување на овие финансиски извештаи.

2.1 Основа за подготовка

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, објавени во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според историски вредности. Финансиските извештаи се подготвени врз пресметковна основа и според принципот на континуитет.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачја во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Сметководствени проценки и расудувања. Податоците се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Белешките од страна 7 до 27 се интегриран дел од овие финансиски извештаи